


Барател: _____ <small>(назив според регистрација)</small> Адреса: _____ Матичен број: _____ Лице за контакт: _____ Тел: _____ Факс: _____ e-mail: _____	 Комерцијална Банка АД Скопје Дирекција за девизни кредити и девизни гаранции Тел Директор: 3168-619 Тел Дирекција: 3168-610; 3168-611, 3168-612 Факс: 3220-981 e-mail: guarantee@kb.com.mk www.kb.com.mk SWIFT: KOBBSMK2X
---	---

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНА ГАРАНЦИЈА

Ве молиме да ни издадете девизна гаранција под следните услови:

1. Име и адреса на Корисник: _____
2. Вид на гаранција:

<input type="checkbox"/> платежна	<input type="checkbox"/> лицитациона	<input type="checkbox"/> за гарантен депозит
<input type="checkbox"/> авансна	<input type="checkbox"/> за добро извршување	<input type="checkbox"/> друго
3. Податоци за гаранцијата:

валута и износ: _____

рок на извршување / плаќање: _____

рок на важност на гаранцијата: _____
4. Документ врз основа на кој се издава гаранцијата:

<input type="checkbox"/> профактура бр. _____	<input type="checkbox"/> тендер бр. _____
<input type="checkbox"/> фактура бр. _____	- датум на затварање на тендерот: _____
<input type="checkbox"/> нарачка бр. _____	- вредност на понудата: _____
<input type="checkbox"/> договор бр. _____	- натамошна поддршка од Банката доколку
<input type="checkbox"/> друго _____	барателот добие на лицитација: _____
	(авансна _____, гар. за добро извршување _____, гар. за гарантен депозит _____)
	- друга поддршка _____
5. Гаранцијата треба да се издаде според:

<input type="checkbox"/> приложениот текст	<input type="checkbox"/> текст кој Вие ќе го изготвите според стандардни банкарски текстови, прифатен од наша страна
--	--
6. Гаранцијата се активира на писмено барање на Корисникот:

<input type="checkbox"/> со презентација на документи:	<input type="checkbox"/> без презентација на документи
<input type="checkbox"/> фактура во ___оригинал / ___(фото)копија (и)	
<input type="checkbox"/> товарен лист во ___(фото) копија (и) заверени од _____	
<input type="checkbox"/> др. документи _____	
7. Гаранцијата да се издаде како директна гаранција и да се испрати:

<input type="checkbox"/> во оригинал на Барателот	<input type="checkbox"/> со SWIFT преку странската банка:
	име на банката: _____
	SWIFT адреса: _____
8. Гаранцијата да се издаде како индиректна гаранција врз основ на Ваша контрагаранција од странската банка: _____
9. Обезбедување:

<input type="checkbox"/> девизен депозит	<input type="checkbox"/> поединечна хипотека/рачен залог
<input type="checkbox"/> денарски депозит	<input type="checkbox"/> Договор за РПКЛ бр.
<input type="checkbox"/> девизен штеден влог	<input type="checkbox"/> пристапување кон долг од:
<input type="checkbox"/> денарски штеден влог	<input type="checkbox"/> друго
10. Надоместоците и трошоци ги плаќа:

- на Комерцијална банка	<input type="checkbox"/> барателот	<input type="checkbox"/> странскиот корисник
- на авизирачката банка	<input type="checkbox"/> барателот	<input type="checkbox"/> странскиот корисник
- на конфирмирачката банка	<input type="checkbox"/> барателот	<input type="checkbox"/> странскиот корисник

Ако било кои од наведените трошоци се одбиени од Корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.

11. Потврдувам дека сум запознат и целосно ги прифаќам [Општите услови](#) за издавање на девизни гаранции објавени на веб страната на Комерцијална банка АД Скопје.

Скопје, _____ (место и датум) _____ (овластен потписник и печат на Барателот)